



Република Северна Македонија
Republika e Maqedonisë së Veriut
СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
KËSHILLI GJYQËSOR I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

Ул. "Македонија" бр.5, 1000 Скопје | тел.02/3218 130 факс.02/3218 131 | contact@ssrm.mk
Rr. "Makedonija" nr.5, 1000 Shkup | tel.02/3218 130 faksi.02/3218 131 | contact@ssrm.mk

Судскиот совет на Република Северна Македонија по спроведена постапка за утврдување на одговорност на В. Д., судија на Основниот суд О.поведена по барање бр.10-48/1 од 24.03.2021 година, согласно член 69 став 4 од Законот за Судскиот совет на Република Северна Македонија ("Службен весник на РСМ" бр.102/19) на седницата одржана на ден 08.06.2022 година го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

На В. Д., судија на Основниот суд О.му се изрекува дисциплинска мерка писмена опомена согласно член 78 став 1 алинеја 1 в.в.со член 74 став 4 од Законот за судовите ("Службен весник на РМ" бр.58/06, 35/08, 150/10, 83/18, 198/18 и "Службен весник на РСМ" бр.96/19).

Образложение

До Судскиот совет на Република Северна Македонија од страна на А. М. Д. адвокат од С. како полномошник на С. Д. од О.поднесено е барање за поведување на постапка за утврдување на одговорност на судија под бр.10-48/1 од 24.03.2021 година против В. Д., судија на Основниот суд О.

Според наводите во Барањето, како судија на Основен суд О.по предметот П4-33/20 покренат по тужба на тужителот С. Д. од О.против тужените М. А. и др. сите од О., после документирање на предметот со докази на ден 10.06.2020 година по поднесена тужба со предлог издавање на привремена наредба заради обезбедување на непарично побарување- забрана за отуѓување и оптоварување на имотот, на ден 12.06.2020 година без расправа донел решение П4-33/20 со кое го одбил како неоснован предлогот за обезбедување на парично побарување. На ден 16.06.2020 година од страна на подносителот по изјавена жалба на решението на овој суд П4-33/20 од 12.06.2020 година и по изминати повеќе од два месеци, на ден 31.08.2020 година од страна на референтот во граѓанското одделение при Основен суд О.подносителот бил известен дека жалбата е сеуште во Основен суд О.и не е проследена до Апелациониот суд Б. На ден 01.09.2020 година од страна на подносителот бил доставен препорачан поднесок до Претседателот на Основниот суд О. за запознавање со конкретниот случај. Апелациониот суд Б. на ден 10.09.2020 година со решение ГЖ-996/20 поднесената жалба на подносителот ја одбил. Според подносителот по враќање на предметот во Основниот суд О.судијата закажал расправа на 29.09.2020 година на која расправа донел решение за увид на лице место по повод предлогот за обезбедување на доказ од 01.09.2020 година за ден 06.10.2020 година односно кога веќе сите градежни активности на терен се завршени. По ова на ден 06.10.2020 година повторно судот донел решение за одбивање на предлогот по кој на изјавена жалба од подносителот, Апелациониот суд Б. донел решение со кое се одбива жалбата, а се потврдува првостепената одлука. По враќање на предметот во Основниот